

Врз основа на Конкурсот на Министерството за образование и наука за упис на ученици во јавните средни училишта во Република Северна Македонија, Статутот на училиштето, Одлуката на Наставничкиот колегиум на училиштето од 23.04.2020 год, Училишната комисија врз основа на Протоколот на Владата за упис на ученици во прва година во учебната 2020/2021 год, Одлуката за дополнување на Одлуката за мерки за спречување и ширење на корона вирусот Covid 19 со бр. 44-2147/17 од 29.05.2020г.(Сл. Весник на Република Северна Македонија бр. 140 од 2020г.) и Известувањето од МОН бр. 13-5583/1 од 09.06.2020 год. Наставничкиот колегиум одржан на ден 26.06.2020 год. по предлог на Училишната комисија во состав:

1. Љупо Станковски - претседател
2. Бесим Рамадани - заменик претседател
3. Панче Јакимовски - професор
4. Весна В. Миладинова - професор
5. Сузана Цветановска - член од УО
6. Арлинд Нуредини - член од УО

О б ј а в у в а :

И Н Т Е Р Е Н О Г Л А С

за пријавување за упис на ученици во прва година за третото пријавување во јунскиот уписен рок во учебната 2020/2021 год.

Во Државното училиште за физичка култура „Методи Митевски - Брицо,, - Скопје за наставен план за стручно гимназиско образование - спортска гимназија, во учебната 2020/2021 год. во прва година, во третото пријавување во првиот уписен рок ќе се запишат вкупно 82 ученици од кои 37 ученици на македонски наставен јазик и 45 ученици на албански наставен јазик.

Право на упис имаат сите ученици кои завршиле основно образование и не се постари од 17 год.

За пријавување за упис се потребни следните документи:

1. Пријава за упис која учениците треба да ја превземат од веб – сајтот на МОН
2. Оригинални свидетелства од VI до IX одд.
3. Оригинален извод од матичната книга на родените без оглед на датумот на издавање
4. Здравствен картон за имунизација

5. Нострифицирани документи и уверение за регулиран државјански статус за учениците кои едно или повеќе одделенија од основното образование ги завршиле во странство
6. Дипломи од државни или меѓународни натпревари (организирани од акредитирани здруженија од МОН) доколку имаат од освоени (I, II и III) места од меѓународни и државни натпревари од мајчин јазик, странски јазик, природни науки, математика, хемија, физика, биологија и географија и наставни предмети што се од значење за структурата и во индивидуални и колективни спортови.

Третото пријавување и запишување на учениците ќе се врши на 29 јуни 2020 година, од 07. до 19 часот, а резултатите од запишувањето и слободните места ќе се објават на 30 јуни 2020 година.

Потребен минимум поени со кои ученикот може да се пријави за упис во третото пријавување е **40**, и тоа според следните основи: Среден успех од шесто до деветто одделение, успех по предметите мајчин јазик, странски јазик, биологија и физичко воспитување, поени од поведението на ученикот и поени од Дипломи од државни или меѓународни натпревари (организирани од акредитирани здруженија од МОН) доколку имаат и тоа за освоени (I, II и III) места од меѓународни и државни натпревари од мајчин јазик, странски јазик, природни науки, математика, хемија, физика, биологија и географија и во сите индивидуални и колективни спортови.

За средниот успех од VI до IX одделение ученикот може да добие најмногу 50 поени (општиот успех од шесто, седмо, осмо и деветто одделение се собира, се дели на четири и истиот број се множи со коефициент 10).

За средниот успех постигнат од четирите предложени наставни предмети (два наставни предмети задолжително за сите видови образование и два предмети што се значајни за структурата), ученикот може да добие најмногу 20 поени (5 поени за секој предмет).

За освоено место од меѓународни и државни натпревари ученикот може да добие најмногу 5 поени. (За освоено место од меѓународни натпревари 5 поени, за освоено место од државни натпревари: 3 поени за I место, 2 поени за II место и 1 поен за III место). На ученикот му се вреднува само една диплома која носи најмногу поени.

За средна вредност од поените за поведение од VI до IX одделение ученикот може да добие најмногу 5 поени. (Примерно поведение се вреднува со 5 поени, добро поведение се вреднува со 3 поени и незадоволително поведение се вреднува со 0 поени. Средната вредност е збир од поените за поведението од шесто, седмо, осмо и деветто одделение поделен со 4). Ученикот по сите критериуми утврдени со овој конкурс може да добие најмногу 80 поени.

Учениците кои не го исполнуваат минимумот од **40** поени **не ќе можат да** поднесат пријава за упис во второто пријавување во првиот уписен рок.

Учениците од ромската етничка заедница можат да се запишат во училиштето ако имаат до 10% помалку поени од бројот на поените предвидени согласно Конкурсот и ги задоволуваат потребните критериуми за упис во училиштето.

Обврска е документите да ги поднесе лично ученикот, родителот или неговиот старател.

Во училиштето ќе бидат превземени сите мерки согласно Протоколот на Владата за упис на ученици во прва година во средните училишта во учебната 2020/2021 год. за заштита од Ковид 19.

Пријавувањето на учениците ќе се врши согласно следниот азбучен ред по презимето на ученикот во следните термини:

26. 06.2020 год.

С К О П Ј Е

Претседател на Училишна комисија,

Љупчо Станковски
